

МУЗИКА

Беа исполнети 37 нови фолк композиции, со што вкупниот број испеани новосоздадени фолк рефрени на сите фестивалски изданија достигна 840 хитови.

Песната "Фустан од пајажина", која лани ја испеа Ирена Спасовска, беше прогласена за најслушана песна меѓу два валандовски фестивала.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Минатиот викенд градот Валандово традиционално ги живееше фестивалските денови на далеку познатиот "Фолк фест Валандово". Фестивалот траеше три вечери - "Вечер на ѕвездите", втората им беше посветена

23. ИЗДАНИЕ



авторот и дебитант Јордан Митев за песната "Македонско да заиграме".

Наградата за најдобар аранжман "Драги Митев" на годинашново издание на Валандовскиот фестивал ја доби Николче Мицевски за аранжманот на песната "Непростено", во интерпретација на Благоја Грујовски, а наградата за најдобар дебитант "Миле Брзанов" ја доби Злате Милошевски, за исполнење на песната "Ќе ти се вратам".

Наградата за афирмација и популаризирање на Фестивалот надвор од границите на Македонија им беше доделена на Петра Велковски од Австралија, Друштвото "Китка" од Канада, Деси Валентинова од Бугарија и на Тони Ристовски од Детроит, САД. Гостите од Канада, групата "Китка", настапи со песната "Ој Македонијо", а дебитантите на Фестивалот заедно ја отпееја песната "Дојди во Валандово".

СО БЛАГИЦА КАЛЕВА "ЗАПЕА МАКЕДОНИЈА"

на дебитантите и секако финалната-ревијална вечер. Беа исполнети 37 нови фолк композиции, со што вкупниот број испеани новосоздадени фолк рефрени на сите фестивалски изданија достигна 840 хитови.

Во преполната сала на Домот на културата "25 Мај" во Валандово, публиката одлучи да ѝ го додели првото место на струмичанката Благоица Калева и групата "Модус", засилена со "златната труба" на Кочо Агушев за песната "Запеа Македонија". Фестивалското жири, пак, првата награда ѝ ја додели на песната "Непростено" во изведба на Благоја Грујовски. Второто место од публиката му припадна на Гоце Арнаудов за песната "Тапан кај што бие", а жирито втората награда едногласно одлучи да му ја додели на Ефто Пупиновски за песната "Грлото ме издаде". Оваа песна ја доби и наградата за најдобар текст на Фестивалот, која му припадна на познатиот хит-мејкер Огнен Неделковски, како и наградата за најдобра интерпретација. Гласовите на публиката и на жирито се совпаднаа при доделувањето на третата награда, која му припадна на кант-

Во рамките на овој Фолк фестивал се одржаа и повеќе промоции и придружни манифестации. Во Струмица беше промовирана монографијата и ЦД дискот "Струмица на Фолк фест Валандово" од Мирчо Карамучев, потоа најновиот албум на Влатко и Златко Миладиновски, како и промоцијата на изданието "Петар Нечовски - 20 години на Фолк фест Валандово".



Во ревијалниот дел на финалната вечер Сузана Спасовска ја испеа песната "Бисер над бисерите", посветена на Гоце Николовски, кој токму на таа сцена ја пееше незаборавната "Бисер балкански", кога цела публика беше на оро. Нејзината интерпретација предизвика воодушевување меѓу присутните, кои со силен аплауз му оддадоа почест на човекот кој остави голема трага не само на овој Фестивал на новосоздадени македонски песни, туку и воопшто на македонската фолк сцена.